

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, точка 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11) и член 22, став 3 Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одржана на 30 декември 2011 година, донесе,

О Д Л У К А

за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2012 година за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход од 800.282.881 денари за 2012 година, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија од 157.881.998 kWh.
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 709.114.540 денари, за набавени 179.411.361 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.
3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 36.270.363 денари за дистрибуирани и испорачани количини на топлинска енергија од 157.881.998 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.
4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 54.897.979 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 157.881.998 kWh, на ниво на мерно место.
5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.01.2012 до 31.12.2012 година
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	1.011,4692
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,9403
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/ година	2.022,9384
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	5,8806

6. Врз основа на одобриениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач:

Ред бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	цена од 01.01.2012 до 31.12.2012 година
СНАБДУВАЊЕ – ИСТОК			
1.	Ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинстава на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	276,2033
2.	Ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на снабдувач	ден/kW/ година	552,4066

7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ – Скопје, согласно член 20 од Правилникот, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), достави Податоци за контрола на цена за топлинска енергија за греење, бр. 01-1081/1 од 18.11.2011 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со бр.08-84/1 од 18.11.2011 година.

Кон Барањето, во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење (во понатамошниот текст: Правилникот) е доставена следната документација:

1. Табела 1 од прилог 4 од Правилникот;
2. Табела 2 од прилог 4 од Правилникот;
3. Табела 23 од прилог 4 од Правилникот;
4. Аналитички биланс за период 01.01.2011 – 30.09.2011 година;
5. Прилог наплата; и
6. ЦД со податоци во електронска форма

Согласно член 22 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 12.12.2011 година го објави известувањето во врска со Барањето на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ – Скопје на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Податоци од Барањето

СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје во Барањето ги има презентирани следните податоци:

Вредност на амортизација на основни средства за вршење на регулирана дејност (RAB)

Според податоците дадени согласно Прилогот 4 од Правилникот, вредноста на амортизацијата на средствата за вршење на регулираната дејност снабдување со топлинска енергија на тарифни потрошувачи на мало изнесува 875.476 денари за 2012 година.

Оперативни трошоци

Според податоците од Барањето, оперативните трошоци се презентирани во следнава табела:

Р.б.	Опис	2010	2011	2012
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	2.737.603	1.816.829	1.887.686
2	Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	90.815	175.095	181.924
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	68.902	87.860	91.287
4	Бруто плати	11.911.154	13.338.125	13.338.125
4.а	Број на вработени	1.140.304	1.380.911	1.380.911
5	Менаџерски плати и награди	3.544.040	5.972.305	6.205.225
6	Други услуги	798.715	2.139.021	2.222.443
7	Останати и вонредни трошоци	467.244	4.588.497	4.767.448
8	Даноци прид.и др.давачки кои не зависат од работење	2.737.603	1.816.829	1.887.686
9	Амортизација	724.711	875.476	875.476
10	Вкупно оперативни трошоци	21.483.487	30.374.120	30.950.525

Регулиран максимален приход

Според податоците од Барањето, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје за 2010 година наведува дека бараниот регулиран максимален приход треба да изнесува 35.896.997 денари, за 2011 година да изнесува 68.065.836 денари и за 2012 година да изнесува 85.941.267 денари.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика

Согласно член 21 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика отпочна постапка по Барањето за контрола на цена за топлинска енергија за греење за 2012 година за вршење на дејноста снабдување со топлинска енергија на тарифни потрошувачи.

Оперативни трошоци

Оперативните трошоци за 2012 година се презентирани во Табелата 1 и истата е составен дел на оваа Одлука. При планирањето на одделни видови на трошоци се определува истите да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се зголемени за износот на инфлацијата од 3% во 2012 година и изнесуваат 2.904.323 денари;
2. Трошоците за тековно одржување се пресметани како 20% од вредноста на годишната амортизација и изнесуваат 175.095 денари;

3. Трошоците за осигурување се превземени исто како во Барањето и истите изнесуваат 91.287 денари;
4. Трошоците за бруто плати се пресметани врз основа на просечната бруто плата исплатена во периодот јануари - септември 2011 година во Република Македонија, која изнесува 30.515 денари, зголемена за 30% и бројот на вработените потребен за вршење на регулираните дејности - 28 лица и изнесуваат 13.328.952 денари;
5. Менаџерски плати и менаџерски награди изнесуваат 1.380.911 денари;
6. Трошокот за категоријата Други услуги е пресметан како процент од позиција 1 од нормализираните трошоци и истиот е добиен врз основа на утврденото учество во 2010 година, и истите изнесуваат 3.891.793 денари;
7. Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани во висина од 10% од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 и изнесуваат 2.039.145 денари;
8. Даноци придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето се пресметани врз основа на одобрените за 2010 година зголемени за CPI од 3% за 2012 и изнесуваат 395.600 денари.
9. Трошокот за амортизација е пресметан на исто ниво како и во Барањето и изнесува 875.476 денари;

Оперативните трошоци се пресметани согласно Правилникот и се презентирани во следнава табела:

Р.б.	Опис	2012
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	2.904.323
2	Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	175.095
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	91.287
4	Бруто плати	13.328.952
4.а	Број на вработени	28
5	Менаџерски плати и награди	1.380.911
6	Други услуги	3.891.793
7	Останати и вонредни трошоци	2.039.145
8	Даноци прид.и др.давачки кои не зависат од работење	395.600
9	Амортизација	875.476
10	Вкупно оперативни трошоци	25.082.582

Маржата за дејноста снабдување со топлинска енергија за тарифни потрошувачи е утврдена да изнесува 29.815.396 денари.

Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр 16/11 и 136/11), може да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија.

УП1 бр. 02 - 84
30 декември 2011 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Димитар Петров

Прилози:

- Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за 2012 година.
- Табела 2 - Пресметка на регулиран максимален приход и цена за 2012 година (MAR₂₀₁₂).